

**ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ДРЖАВНА МАТУРА**

Име на училиштето \_\_\_\_\_

Место \_\_\_\_\_

**I. ПОДАТОЦИ ЗА КАНДИДАТОТ****1. Име, татково име и презиме**

\_\_\_\_\_

**2. Пол**

1 - М

2 - Ж

**3. Датум на раѓање**

| | | | | | | |

(ден, месец и година на раѓање)

**4. Место на живеење:**

град \_\_\_\_\_

село \_\_\_\_\_

**5. Образование на родители:****ТАТКО**

1. основно или помалку од основно
2. средно
3. вишо
4. високо
5. магистерски или докторат

**МАЈКА**

1. основно или помалку од основно
2. средно
3. вишо
4. високо
5. магистерски или докторат

**6. Наставен јазик на кој ученикот ја следел наставата:**

1. македонски наставен јазик
2. албански наставен јазик
3. турски наставен јазик

**7. Во моментот на спроведување на матурата ученикот има статус на:**

1. редовен ученик
2. вонреден ученик

**8. Вид на образование на ученикот во изминатите четири години:**

1. гимназиско
2. средно стручно
3. средно уметничко образование

**9. Наведете ја насоката (за гимназиско образование), струката и образовниот профил (за средното стручно образование) и насоката и образовниот профил (за средното уметничко образование) на ученикот:**

1. насока \_\_\_\_\_
2. струка / насока \_\_\_\_\_  
образовен профил \_\_\_\_\_

## II. СПРОВЕДУВАЊЕ НА МАТУРА

10. Заокружи или напиши предмети што ќе ги полагаш на државната матура

Делови од државната матура	Име на предметот
<b>Задолжителен предмет</b> <i>(заокружи само еден предмет)</i>	1. македонски јазик и литература 2. албански јазик и литература 3. турски јазик и литература
<b>Изборен предмет</b> <i>(заокружи само еден предмет)</i>	1. математика – напредно ниво 2. математика – основно ниво 2. англиски јазик 3. француски јазик 4. германски јазик 5. руски јазик 6. естетика <i>(само за средно уметничко образование)</i> 7. филозофија <i>(само за средно уметничко образование)</i>
<b>Интерен предмет 1</b>	_____ _____
<b>Интерен предмет 2</b>	_____ _____
<b>Матурска проектна задача</b>	Наслов/Тема: _____ _____ _____ _____

11. Матурата ја полагаш по првпат: 1. Да 2. Не

Место \_\_\_\_\_

Потпис на кандидатот

Датум \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_